



СОС Детското село Македонија е здружение на граѓани кое претставува дел од големото семејство на национални здруженија на меѓународната хуманитарна организација “СОС Детски села Интернационал”. Здружението делува и работи на развојни програми од областа на социјална заштита, социјална превенција и детски права.

СОС Детско село Македонија огласува слободно работно место на определено време од една година со можност за продолжување на неопределено време:

## **СОВЕТНИК ЗА ПРОГРАМСКИ РАЗВОЈ**

### **Опис на работата:**

Советникот за програмски развој под водство на Директорот за развој на програми го поттикнува развојот на програмите од областа на **згрижување на деца и социјалната превенција** согласно Визијата, Мисијата и Вредностите, Брендот и одобрените стратегии, политики и планови на организацијата и националното законодавство.

- Придонесува кон поставување и постигнување на стратешки цели во областа на **згрижување на деца и социјалната превенција** и го следи и прегледува напредокот кон постигнувањето на дадените цели;
- Советникот за програмски развој е одговорен за воведување и следење на спроведувањето на стандардите за квалитет во областа на **згрижувањето на деца и социјалната превенција**;
- Учествува во развивање на програми и проекти;
- Ги поддржува менаџерите на програми/проекти во процесот на планирање, спроведување и следење на програмските интервенции во областа на **згрижувањето на деца и социјалната превенција**;
- Го координира и поддржува спроведувањето на Политиката за заштита на деца од злоупотреба во СОС Детско село Македонија;
- Го поддржува спроведувањето и следењето на стандардите кои се однесуваат на вработување и развој на професионалци за детска грижа

### **Потребни квалификации:**

- Завршено високо образование од психо-социјални и образовни науки (предност психологија, педагогија, социјална работа и политика)
- Работно искуство од минимум 3 години во релевантни области на психо-социјални-образовни програми или грижа за деца
- Работно искуство во управување со проекти, планирање, следење и евалуација
- Претходно искуство со граѓански организации
- Одлично познавање на англиски јазик
- Возачка дозвола Б категорија предност
- Вештини и знаење за работа со компјутерски апликации (Windows, MS Office).

### **Дополнителни критериуми (вештини):**

- Мотивација за работа во средина со деца, млади и ранливи семејства како крајни корисници;
- Добро познавање на стандардите, политиките и регулативата за алтернативно згрижување на деца и млади, развојот во психо-социјалните области и социјалната заштита;
- Добро познавање на стандарди, политики и практики за социјална превенција на деца и млади во ризик од губење на родителската грижа;
- Познавање на човековите права и пристапите во развојот на програмите засновани на човекови права;
- Напредно познавање на детските права;
- Добро познавање на професионална мрежа за психо-социјална поддршка и работа;
- Силни комуникациски вештини;
- Организационски и вештини за планирање;
- Способност да се справува во работа под притисок;



**СОС ДЕТСКО  
СЕЛО  
МАКЕДОНИЈА**

**Работни услови:**

- Работа на определено време во период од 1 година со можност за продолжување на неопределено време;
- Работно време од понеделник до петок од 08.00 до 16.00.

Ве молиме испратете професионална биографија и мотивациско писмо најдоцна до 01.02.2018 на e-mail: [karijera@sos.org.mk](mailto:karijera@sos.org.mk)